



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 18 јуни 1980
Скопје
Број 21 Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

241.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 2 јуни 1980 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:
1. Милан Саво Гуровиќ, од Скопје.

II

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Шаби Азис Селмани, од с. Арачиново.

III

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Ангелко Александрија Стефановиќ, од Белград.

IV

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Павле Драгољуб Михајловиќ, од Неготино,
2. Ристо Тодор Ристевски, од Скопје,
3. Незир Енрула Исеин, од с. Горно Нерези.

V

Неиздржаниот дел од казната затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Горѓи Миљо Стојков, од с. Добрејци,
2. Злате Тане Цветановски, од Скопје.

VI

Изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши доколку осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Бранко Трајко Стојановски, од с. Романовци.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Милан Благој Ангелов, од с. Ставци

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 9 месеци на:

1. Касум Цемаил Азем, од Скопје.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Чедо Раде Ангеловски, од с. Косматец.

X

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 18 месеци на:

1. Зоран Никола Јанчевски, од с. Враништа,
2. Иван Ратко Поповски, од Прилеп.

XI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 2 години на:

1. Јован Лука Бабиќ, од Белград.

XII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-368

2 јуни 1980 година
Скопје

Член на Претседателството на СРМ,
Страхиљ Гигов, с. р.

242.

Врз основа на член 3 од Законот за наградата „Гоце Делчев“ („Службен весник на СРМ“, број 12/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 мај 1980 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Поради истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“:

претседателот
д-р Данчо Зографски,
членовите:
Владо Поповски,
Наум Димовски,
д-р Ружа Паноска,
Ристо Андоновски,
м-р Никола Чинго,
Тодор Талевски,
Милка Божикова,
Перо Коробар,
д-р Глигор Тодоровски и
Славка Фиданова.

За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“ се именуваат:
претседател
д-р Христо Андонов Полјански, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје,
членови:

Александар Алексејев, директор на Архивот на Македонија,

Ристо Андоновски, главен и одговорен уредник на списанието на Матицата на иселениците на Македонија „Македонија“ — Скопје,

Наум Димовски, советник на Заводот за школоводство и претседател на Друштвото на историчарите во Прилеп,

Владо Картов, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

д-р Галаба Паликрушева, директор на Институтот за фолклор во Скопје,

Милан Панчевски, извршен секретар на Претседателството на ЦК СКМ,

д-р Трајко Стаматовски, директор на Институтот за македонски јазик во Скопје,

д-р Радмила Угринова — Скаловска, редовен професор на Филолошкиот факултет во Скопје,

д-р Сејфедин Сулејмани, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

д-р Светомир Шкарик, директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1291
27 мај 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

243.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“, бр. 25/72), а во врска со член 101 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Производните организации на здружен труд и организациите на здружен труд што вршат услуги, можат според условите на пазарот да ги формираат своите цени за следниве производи и услуги: глинени производи, битуменски производи, ферт гредишки, салонилни производи, бетонски производи (ивичници и лозови столбови), вар, гипс и пишсени преработки, мелен бентонит, опалити, мелен камен, опализиран туф, подит, усјемал мелен шкрилец, одделни списанија („Екран“, „Котелец“ и „Остен“) и тетратки.

2. За цените на производите и услугите од точка 1 на оваа одлука, организациите на здружен труд се должни да му достават на Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар ценовници за зголемување на постојните цени заради евидентирање.

Организациите на здружен труд можат да ги применуваат цените од ценовникот по истекот на рокот од 30 дена од денот на доставувањето на ценовникот до Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар, доколку Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар во тој рок не донесе решение со кое ќе ја запре примената на ценовникот доколку оцени дека цените од ценовникот не се во согласност со утврдената политика на цените односно со нивото на цените, според важечките прописи.

3. Организациите на здружен труд можат, според условите на пазарот, да ги формираат своите продажни цени и за други производи односно услуги од надлежност на Републиката, што се изработуваат односно вршат според специјални технички услови и спецификации на купувачите, врз основа на индивидуално договорени порачки и јавни лиценции.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите за начинот на формирањето на цените и за мерките на непосредна општествена контрола на цените, утврдени со Одлуката за начинот на формирањето на цените и за мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 19/75), за производите и услугите чии цени се формираат според условите на пазарот утврдени со оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-1024/1
22 мај 1980 година
Скопје

Претседател на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

244.

Врз основа на член 15-а став 4 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“, број 17/74 и 42/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СРМ — СКОПЈЕ

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 15. V. 1980 година, даде согласност на Одлуката на Советот на Заводот за водостопанство на СРМ — Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Заводот е избран

— д-р Момчило Андреевиќ, досегашен индивидуален работоводен орган на Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1051/1
15 мај 1980 година
Скопје

Претседател на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

245.

Врз основа на член 34 став 3 од Законот за библиотекарската дејност („Службен весник на СРМ“, бр. 17/74 и 42/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСТАВНИЦИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува престанување на функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ во Скопје, поради истек на мандатот на:

- д-р Сејфедин Сулејмани,
- д-р Петар Манговски,
- Трајан Петровски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ во Скопје, се именуваат:

1. Ајша Каја, уредник на Редакцијата на весникот „Бирлик“ при НИП „Нова Македонија“ — Скопје,

2. Илија Корубиќ, претседател на Друштвото на литературните преведувачи на Македонија,

3. Зајаз Тахир, редовен наставник во звање професор на виша школа на Педагошката академија „Климент Охридски“ во Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1053/1

15 мај 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

246.

Врз основа на член 17 од Законот за сценска-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“, бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСТАВНИЦИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“

I. Се утврдува престанување на функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“, поради истек на мандатот на:

- Ристо Шанев,
- Александар Костовски,
- Методија Владичевски.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ се именуваат

1. Нада Димитрова, музички уредник во РТВ — Скопје,

2. Живко Наумовски, член на Комисијата за меѓународна соработка и грижа за нашите работници вработени во странство на Претседателството на Советот на ССМ, на работа во Републиката заедница за вработување,

3. Захарија Смачовски, потпретседател на ИО на СИЗ за култура на општината Карпош, на работа во „Алумина“ — Скопје.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1054/1

15 мај 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

247.

Врз основа на точката 48 и точката 50, потточка 3 став 5 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77, 9/78, 41/78, 69/78, 5/79 и 66/79), републичкиот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки, како и за утврдување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“, број 11/80 и 17/80), во прегледот бр. 3 под б) од нестопанство на реден број 8 — Дебар, стапката за култура „0,80“ се заменува со „0,50“ и стапката за физичка култура „0,50“ се заменува со „0,35“, а збирната стапка „15,20“ се заменува со „14,75“; и на реден број 11 — Кавадарци, стапката за вработување „0,75“ се заменува со „0,70“, а збирната стапка „16,68“ се заменува со „16,63“.

2. Во Прегледот бр. 4, под б) од нестопанство на реден број 8 — Дебар, стапката за култура „0,80“ се заменува со „0,50“ и стапката за физичка култура „0,50“ се заменува со „0,35“, а збирната стапка „7,45“ се заменува со „7,00“.

3. Во Прегледот бр. 5 на реден број 8 — Дебар стапката за култура „0,96“ се заменува со „0,50“, стапката за физичка култура „0,50“ се заменува со „0,35“ и стапката за социјална заштита „0,30“ се заменува со „0,38“, а збирната стапка „2,06“ се заменува со „1,53“; и на реден број 11 — Кавадарци, стапката за здравствено осигурување за повреда на работа и професионални заболувања „0,70“ се заменува со „0,50“, а збирната стапка „2,11“ се заменува со „1,91“.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-588/1

2 јуни 1980 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

248.

Врз основа на член 79 став 2 од Законот за железниците („Службен весник на СРМ“, број 46/78), републичкиот секретар за сообраќај и врски донесува

УПАТСТВО

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

1. Легитимацијата со која се утврдува својството на инспектор за железнички сообраќај се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Големината на легитимацијата е 10 x 7 см, а нејзините корици се полутврди и обоени со црвена боја.

3. Легитимацијата важи за календарската година во која е издадена односно за календарската година за која е нејзиното важење продолжено, доколку изрично не е означен покус рок.

Продолжувањето на рокот на важењето на легитимацијата го врши органот што ја издал легитимацијата.

4. Инспекторот за железнички сообраќај на кого му престанала функцијата, должен е веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена да ја врати легитимацијата на органот што ја издал.

5. Заменувањето на постојните легитимации ќе се изврши најдоцна до 31. 12. 1980 година.

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-492/2
26 мај 1980 година
Скопје

Републички секретар за
сообраќај и врски,
Александар Варналиев, с. р.

Образец на легитимацијата на инспектор за железнички сообраќај
(Формат 10 x 7 см)
(Прва страна на кориците — празна)
(Втора страна на кориците)
Место за фотографија во големина од 6 x 4 см.

(потпис на имателот на легитимацијата)
(Прва внатрешна страна)
Грб на Републиката

(назив на органот што ја издал легитимацијата)
(Втора и трета внатрешна страна)

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А
на инспектор за железнички сообраќај

(име и презиме)

(функција)

Инспекторот за железнички сообраќај е овластен, врз основа на член 70 од Законот за железниците, да врши работи на инспекција на железничкиот сообраќај на територијата на Републиката и ги има сите права и должности што со овој закон и со другите прописи му се дадени на инспектор за железнички сообраќај.

Број _____
Ден _____ 1980 година
Во _____

(М. П.) _____
(потпис на издавачот на легитимацијата)

(Четврта, петта, шеста и седма внатрешна страна)
Легитимацијата важи до _____ 19____ година.

(М. П.) _____
(потпис на издавачот на легитимацијата)

(Осма, деветта, десетта итн. внатрешна страна)

Извод од Законот за железниците (текст на член 71, 72 и 75).

(Третата и четвртата страна од кориците остануваат празни)

249.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 17 и ставот 1 на член 18 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и другите надоместоци на работниците во органот на управата на Собранието на општината Кочани, донесен со референдум на 29 декември 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 24 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 17 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и другите надоместоци на работниците во органот на управата на Собранието на општината Кочани, донесен со референдум на 29 декември 1977 година, во делот во кој по сите основи на првиот степен на сложеност на работите и работните задачи мерилата се дадени во распон, како и во ставот 1 на член 18 од означениот правилник.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во органот на управата на Собранието на општината Кочани на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод поднесена претставка, Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 17 во делот во кој по сите основи во првиот степен на интензитет мерилата се дадени во распон и на ставот 1 на член 18 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот односно за нивната спротивност со Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка Судов утврди дека во членот 17 од оспорениот правилник по секој од предвидените основи (вид на сложеност, одговорност, самостојност во работата и услови за работа) се определени мерила во пет степени на интензитет. Во првиот степен на интензитет бодовите се дадени во распон додека за другите степени на интензитет мерилата се дадени во точно определен број на бодови. Согласно ставот 1 на член 18 од истиот правилник вреднувањето на работите и работните задачи го врши старешината на органот на управата во согласност со основите и мерилата утврдени во правилникот. Според податоците добиени од претставниците на органот на управата на Собранието на општината, бројот на бодовите за првиот степен на интензитет во рамките на утврдениот распон го определува старешината на органот на управата.

Согласно ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи ги утврдуваат работниците во организацијата на здружениот труд. Според членот 463 од Законот за здружениот труд работниците со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка. Во случајов, во рамките на утврдените распони, мерилата по секој од предвидените основи ги определува старешината на органот на управата што не е во согласност со наведените уставни одредби е во спротивност со одредбите од Законот за здружениот труд. Тоа, всушност, значи навлегување во сферата на неотуѓивите права на работниците за кои можат да одлучуваат само тие.

Со оглед на тоа што според членот 17 од оспорениот правилник, за сите основи од првиот степен на интензитет мерилата се дадени во распон, и што, според ставот 1 на член 18 од тој правилник, вреднувањето на работите и работните задачи во рамките на утврдените распони го врши старешината на органот на управата, Судот оцени дека наведените одредби не се во согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и дека се во спротивност со ставот 1 на член 127 и ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд.

Со оглед на изнесеново Судов одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 201/79
24 април 1980 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

250.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на точките 3 и 6 на член 37 и деловите III, V и VI на член 38 од Правилникот за основите и мерилата за стекнување на доходот, распоредување на чистиот доход, за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Илинден“ во село Горна Бошава, општина Кавадарци, донесен со референдум на 30 декември 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 20 март 1980 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ точките 3 и 6 на член 37 и деловите III, V и VI на член 38 од Правилникот за основите и мерилата за стекнување на доходот, распоредување на чистиот доход, за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Илинден“ во село Горна Бошава, општина Кавадарци, донесен со референдум на 30 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Илинден“ во село Горна Бошава, општина Кавадарци, како и во Подрачното основно училиште „Ристо Илов“ во село Строгово, општина Кавадарци, во состав на означеното централно основно училиште, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решението У. бр. 205/79 од 27 декември 1979 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од оспорениот акт означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на делот III на член 38 од правилникот со начелото на наградување според трудот и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование; на точката 3 на член 37 и делот III на член 38 од правилникот со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд; на делот V на член 38 од правилникот со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд и на точката 6 на член 37 и делот VI на член 38 од правилникот со начелото на наградување според трудот.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник за лични доходи на училиштето Судов, во текот на постапката и на седницата, утврди:

Според точката 3 на член 37 од правилникот, во кој се утврдени основите за распределба на средствата за лични доходи, како посебен основ е предвиден придонесот во работата по основ на стручна оспособеност кој се вреднува од 10 до 90 бода. Овој основ е разработен во делот III на член 38 од правилникот, во кој е утврдена аконтацијата на личните доходи на наставниците по основите предвидени во членот 37 од правилникот. Дадениот распон во бодови е разложен по степени на стручна подготовка, па придонесот на работникот со висока стручна подготовка се вреднува со 90 бода, со виша со 60 бода, со средна со 30 бода, висококвалификуваниот работник со 25 бода, квалификуваниот со 15 бода и нижата стручна подготовка со 10 бода.

Во ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд е определено дека придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот во работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот,

остварените заштеди, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работникот работи.

Стручната подготовка, како израз на сложеноста на работите и работните задачи, е инкорпорирана во основот сложеност и преку него е вреднувана во делот I на член 38, па поради тоа, кога веќе овој основ е предвиден и за него се утврдени мерила, нема место за одделно предвидување на стручната подготовка во точката 3 на член 37 и понатаму во делот III на член 38 од правилникот, со оглед на што Судов утврди дека точката 3 на член 37 и делот III на член 38 од правилникот не се во согласност со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка, како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи, има значење во системот на распределбата на средствата за лични доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото на наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка вреднувањето на тие работи се врши според нивната сложеност, а не според стручната подготовка што ја има конкретниот работник. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка. Поради тоа, Судов смета дека при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи и кога со закон е утврдено дека со било кој од предвидените степени со успех ќе се изведува наставата, мора да се поаѓа од единствени мерила за вреднување на основот сложеност затоа што стручната подготовка е основен елемент за одредување степените на сложеноста на работите и работните задачи. На овој начин не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиен систем на основи и мерила за распределба на средствата за личните доходи според вложениот труд од причина што доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка, при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа Судов утврди дека делот III на член 38 од правилникот не е во согласност со начелото на наградување според трудот, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование затоа што предвидува различно наградување на наставниците во училиштето во зависност од степенот на нивната

стручна подготовка иако тие, по правило, вршат исти работи и работни задачи, а е оценето дека со еден од степените на стручна подготовка предвиден со законот, со успех може да се изведува наставата во основното училиште.

Разгледувајќи го, понатаму, оспорениот правилник, Судов утврди дека во точката 5 на член 37 како основ за утврдување аконтацијата на личниот доход е предвиден придонесот во работата по основ на минат труд до 15%. Меѓутоа, во делот V на член 38 овој основ всушност само се повторува, но не се утврдени мерила по кои ќе се врши распределбата на средствата за лични доходи како што е тоа сторено за другите предвидени основи. Поточно, определено е само придонесот по основ минат труд да се пресметува на бодовите од аконтацијата утврдена според основите обем и сложеност, одговорност и придонес во работата по основ на стручна подготовка, но не се утврдени мерила по кои ќе се врши распределбата на средствата за лични доходи по основот минат труд, поради што Судов утврди дека делот V на член 38 од оспорениот правилник не е во согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

Исто така Судов утврди дека, според точката 6 на член 37 од правилникот, работната способност стекната со работа и успешност во користењето на средствата за работа, како посебен основ за утврдувањето аконтацијата на личниот доход, се вреднува до 32 бода. Во делот VI на член 38, овој придонес за наставниците се вреднува така, што за жените со 25 години работно искуство односно за мажите со 30 години работно искуство се пресметуваат уште по 0,35% бода за секоја година, а за жените кои имаат работно искуство од 26 до 35 години односно за мажите од 31 до 40 години работно искуство уште по 0,80% бода за секоја година работно искуство, при тоа на оваа категорија работници им се признаваат уште и по 10 бода.

Судов утврди дека со овие одредби од правилникот се врши двојно наградување по основот минат труд затоа што работното искуство еден пат се вреднува како минат труд, во точката 5 на член 37 и во делот V на член 38 од правилникот, и втор пат како работно искуство. Со оглед на тоа Судов утврди дека точката 6 на член 37 и делот VI на член 38 од оспорениот правилник не се во согласност со начелото на наградување според трудот затоа што ова наградување не се врши според критериуми по кои треба да се мери придонесот на наставниците, туку се врши со цел да се подобрат условите во поглед на личниот доход на наставниците и тоа на оние кои одат во пензија.

На основа изнесеното, Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 205/79
20 март 1980 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

251.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката бр. 02-746/1 за изменување и дополнување на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесена на 6 јули 1979 година на собирот на работните луѓе на Основната организација на здружениот труд „Треска“ — Кичево, во состав на Претпријатието за стопанисување со води „Водостопанство“ во Скопје, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 мај 1980 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 02-746/1 за изменување и дополнување на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесена на 6 јули 1979 година на собирот на работните луѓе на Основната организација на здружениот труд „Треска“ — Кичево, во состав на Претпријатието за стопанисување со води „Водостопанство“ во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Треска“ — Кичево на начинот определен за објавување на самоуправниот општи акти.

3. По повод поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со членот 262 од Уставот на СР Македонија односно за нејзината спротивност со ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходните испитувања Судов утврди дека со оспорената одлука се врши зголемување на бодовите на раководителот по „Наводнување — одводнување“ (за 45 бода), раководителот на „Рибник“ (за 45 бода), раководителот на „Порои“ (за 45 бода), референтот по „Наводнување — одводнување“ (за 20 бода) и референтот по експлоатација (за 20 бода). Според одлуката наведените бодови треба да се распоредат по сите основи (сложеност, квалификација, тежина на работата и одговорност). Оспорената одлука е донесена на 6 јули 1979 година, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

5. Согласно ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација со референдум, покрај другото, одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Според ставот 1 на член 262 од Уставот на СР Македонија законите, другите прописи и општите акти не можат да имаат повратно дејство. Во ставот 2 од истиот член е определено дека само со закон може да се определи одделни негови одредби, ако тоа го бара општиот интерес утврден при донесувањето на законот, да имаат повратно дејство.

Со оглед на тоа што оспорената одлука со која се определуваат мерила за некои од работите и работните задачи со кои се менуваат утврдените односи во распределбата на средствата за лични доходи, е донесена на собир на работните луѓе, а не со референдум, како што е определено во ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд, Судов оцени дека таа е во спротивност со наведената законска одредба. Исто така, Судов оцени дека таа не е во согласност и со ставот 1 на член 262 од Уставот на СР Македонија со оглед на тоа што е донесена на 6 јули 1979 година а определено е да се применува од 1 јануари 1979 година со што и е дадено повратно дејство спротивно на цитираната уставна одредба.

Со оглед на изнесеното Судов одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 260/79
10 мај 1980 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

252.

Во остварувањето на уставните начела за изедначување на материјалните услови на општествениот живот и работа, за побрз развој на стопански недоволно развиените краишта и за обезбедување на поусогласен развој на стопанството во целина, а врз основа на член 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта и Заклучокот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија од 79-та седница, Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 11 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СТИМУЛИРАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ВО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува начинот и условите за користење на средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта со кои се стимулира вработувањето и задржувањето на стручните работници во стопанството во стопански недоволно развиените краишта.

Член 2

Средствата од Републичкиот фонд што ќе се обезбедуваат за зголемување и задржување на стручните работници во недоволно развиените општини ќе се доделуваат:

- стимулирање на личните доходи на постојните и нововработените стручни работници;
- партиципација во решавањето на станбените прашања на стручните работници и
- партиципација во стручното опспособување и преквалификација на работници од поодделни занимања, за кои постои потреба во организациите на здружен труд.

Член 3

Како стручни работници, во смисла на оваа одлука, се сметаат лицата кои имаат висока школска подготовка и работници што работат на посложени стручни или креативни работи во организациите на здружен труд во стопанството на подрачјето на недоволно развиените општини.

По исклучок, како стручни работници ќе може да се сметаат и определени работници со виша школска подготовка и ВКВ работници, кои се неопходни односно дефицитарни за соодветната работна организација, како што се: погонски инженери, конструктори, дизајнери и сл.

Член 4

Работите и работните задачи што ги вршат работниците од претходниот член и ќе ги користат средствата од оваа одлука се утврдуваат со самоуправен општ акт на организациите на здружен труд.

Член 5

Републичкиот фонд ќе се ангажира за проширување на формите со кои ќе се зголемува бројот на стручните работници и во оваа насока непосредно ќе соработува со организациите на здружен труд, собранијата на општините, самоуправните интересни заедници и другите општествено-политички организации и заедници.

Член 6

Во зависност од нивото на стопанската развиеност на одделни општини се утврдува диференцирано учество на средствата од Фондот во обезбедувањето на стимулативниот дел на личните доходи.

Во смисла на член 11 од Општествениот договор за поттикнување на побрзиот развој на недоволно развиените краишта и за условите и критериумите за употреба на средствата од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1976—1980 година, општините се групираат:

- во првата група општините: Берово, Дебар, Радовиш, Ресен и Тетово;
- во втората група општините: Кичево, Гостивар и Струга;
- во третата група општините: Винаца, Демир Хисар, Крушево, Кратово и Крива Паланка и
- во четвртата група влегува подрачјето на општина Македонски Брод.

Член 7

Висината на средствата што можат да се користат според оваа одлука, на ниво на секоја општина, се утврдува во зависност од бројот и големината на основните организации на здружен труд во општината според следните критериуми:

- за организации до 100 вработени до 3 стручни работници;
- за организации од 100 до 300 вработени до 5 стручни работници;
- за организации од 300 до 700 вработени до 7 стручни работници;
- за организации над 700 вработени до 10 стручни работници.

Член 8

Во општините од третата и четвртата група: Винаца, Демир Хисар, Крушево, Кратово, Крива Паланка и Македонски Брод, во 1980 година со средствата на Фондот ќе се стимулираат личните доходи како на постојните така и на нововработените стручни работници во рамки на средствата што се утврдени во оваа одлука.

Во овие општини ќе се обезбедат средства за стимулирање на личните доходи на ново вработените стручни работници во висина на десетостручниот износ утврден со член 12 од оваа одлука.

Член 9

Во општините од првата и втората група: Берово, Дебар, Радовиш, Ресен, Тетово, Кичево, Гостивар и Струга ќе се обезбедат средства за стимулирање на лични доходи во висина од 30% од вкупно утврдениот број на ниво на општини според членот 7 од оваа одлука.

Член 10

Утврдените средства на ниво на општините првенствено ќе се обезбедуваат на организациите на здружен труд во кои тековните и развојните проблеми се изразени и во позначајна мера е присутен недостигот на стручно-креативни работници.

Организациите на здружен труд и висината на средствата според критериумот на оваа одлука ги утврдуваат Комисијата за стручни работници при Управниот одбор на Фондот на предлог од извршните совети на собранијата на општините, претходно усогласени со територијалните одбори на Стопанската комора.

Најмалку 25% од средствата ќе треба да се употребаат за стимулирање на вработувањето на нови стручни работници.

Член 11

Средствата на Фондот не можат да се користат за стимулирање на личните доходи на стручни работници во:

- организациите на здружен труд чии просечни лични доходи во последната година се поголеми најмалку за една третина од просечно остварените лични доходи во групацијата на ниво на Републиката;
- организациите на здружен труд од областа на електростопанството и

— организациите на здружен труд од областа на прометот.

Член 12

Висината на стимулативниот дел од средствата на Републичкиот фонд за чисти лични доходи во 1980 година се утврдува според следните критериуми

- за првата група општини, до 1.600 динари;
- за втората група општини, до 2.000 динари;
- за третата група општини, до 2.400 динари;
- за четвртата група општини, до 3.000 динари.

На општините им се обезбедуваат и потребните средства за придонесите на личните доходи.

Член 13

Покрај средствата утврдени во претходниот член, на ниво на општините треба да се обезбеди учество за стимулирање на личните доходи на стручните работници, а кое не може да изнесува помалку од:

- за првата група општини, 30%;
- за втората група општини, 20%;
- за третата група општини, 10%;
- за четвртата група општини, од износите во претходниот член.

Член 14

Организациите на здружен труд од поразвиените краишта на Републиката кои имаат и ќе отворат диспергирани капацитети на подрачјето на недоволно развиените краишта ќе добиваат предност во користењето на средствата од оваа одлука.

За стимулирање на вработувањето на стручни работници во овие подрачја матичните организации ќе обезбедуваат и други погодности за подобрување на кадровската состојба во диспергираните погони.

Член 15

Со средствата на Фондот ќе се помага решавањето на станбените прашања на стручните работници на кои се однесуваат одредбите од оваа одлука.

Овие средства ќе можат да се користат како учество при купување на стан во општествена сопственост, купување на стан во лична сопственост или изградба на индивидуална станбена зграда.

Член 16

Висината на средствата од Фондот за оваа намена поединечно не може да изнесува повеќе од 150 илјади динари.

Овие средства ќе се одобруваат на кредитна основа со рок на отплата од 15 години и каматна стапка од 4% годишно.

Член 17

Фондот ќе ги одобрува средствата на самоуправниите интересни заедници на станувањето при општините во недоволно развиените краишта или на непосредните корисници со кои Фондот ќе склучува договори за начинот и условите за нивното користење.

Корисниците целосно ќе ги вратат средствата со каматна стапка до 12% годишно, доколку ја напуштат работата во организациите во која се вработени.

Член 18

Со оваа одлука се издвојуваат 2,0 мил. динари за стручно оспособување и преквалификација на работници од поодделни занимања во недоволно развиените општини со кое се зголемува вработеноста.

Овие средства ќе се користат како учество на Фондот во Програмата на Републичката самоуправниа интересна заедница на вработувањето, кое може да изнесува најмногу до 30% од вкупно потребните средства за оваа намена.

Условите и начинот на користењето ќе се регулираат со посебен договор меѓу Републичката заедница и Фондот.

Член 19

Врз основа на оваа одлука се утврдува следната распределба на средствата по општини:

	— во илјади динари
— Берово	950
— Брод Македонски	1.750
— Веница	1.860
— Гостивар	1.448
— Дебар	930
— Демир Хисар	1.697
— Кичево	1.184
— Кратово	2.101
— Крива Паланка	2.429
— Крушево	1.656
— Радовиш	908
— Ресен	971
— Струга	1.280
— Тетово	1.384

Начин на користење на средствата од Фондот

Член 20

Користењето на средствата од Фондот ќе се врши преку посебни сметки при општините, а во согласност со Програмата што ја донесува Собранието на општината.

Член 21

Во програмата на општината се определуваат организациите на здружен труд, за кои ќе се обезбедат стимулативни средства за личните доходи и решавање на станбените проблеми, број на стручни кадри, износот на средствата и очекуваните ефекти од нивното ангажирање.

Член 22

Програмата од претходниот член се изготвува во соработка со територијалните одбори на Стопанската комора, врз основа на поднесените програми и планови за работа од организациите на здружен труд.

Член 23

Непосредните корисници ќе ги утврдува самоуправниот орган на организацијата на здружен труд, а висината на стимулативниот дел на личните доходи треба да се утврдува диференцирано во зависност од поединечниот и вкупниот придонес на стимулираните работници во општиот успех на работењето на организацијата на здружениот труд.

Член 24

Успехот на остварените задачи ги цени Собранието на општината, по истекот на секои шест месеци, врз оценките на самоуправниот орган на организациите на здружен труд,

Член 25

Средствата од Фондот им се одобруваат на општините само доколку тие го обезбедат предвиденото минимално учество на општината предвидено во член 13 од оваа одлука.

Член 26

Времетраењето на стимулирањето на личните доходи ќе се утврдува во Договорот со крајните корисници и може да биде најмногу до три години.

Член 27

Решение за користење на средствата според оваа одлука донесува директорот на Републичкиот фонд на предлог од Комисијата за стручни работници при Управниот одбор на Фондот, а врз основа на поднесената документација од општините и организациите на здружен труд.

Член 28

За спроведување на одредбите од оваа одлука и за целосна реализација на политиката за подобрување на кадровската состојба во недоволно развиените подрачја се формира Комисија за стручни работници при Управниот одбор на Фондот.

Комисијата се состои од претседател и четири члена.

Член 29

Фондот ќе ги врши административно-техничките работи, како и увидот и контролата на наменската употреба на средствата.

Доколку се установи дека општината или организацијата на здружениот труд ненаменски ги користи средствата, Фондот ќе побара од корисникот најкасно во рок од 15 дена да ги отстрани неправилностите. Доколку не се отстранат неправилностите, Фондот ќе го запре натамошното користење и ќе покрене постапка за враќање на одобрените средства.

Конечна одлука за ова ќе донесува Управниот одбор на Републичкиот фонд.

Преодни и завршни одредби**Член 30**

Зголемените трошоци сврзани со спроведувањето на оваа одлука ќе се подмируваат од вкупните средства што се издвојуваат според неа.

Овие трошоци ќе ги утврди Управниот одбор на Фондот со посебно решение.

Член 31

Обврските на Фондот кои произлегуваат од склучените договори со општините за стимулирање на личните доходи на стручните работници во текот на 1979 година ќе се надоместат за цела 1980 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-189/1

9 јуни 1980 година

Скопје

Претседател
на Управниот одбор на Фондот,
Иќмет Крифца, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

236.

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 41/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на производите од глинената индустрија на територијата на СР Македонија склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ГЛИНЕНАТА ИНДУСТРИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на производите на глинената индустрија на СР Македонија на 10. IV. 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на производите од глинената индустрија за тенкостени глинени производи во СРМ, елементи за надворешни преградни ѕидови, кои цени се зголемуваат за 17%, а за гитер фасадни тули, нутифедрер 10 и керамици за 25% од постојните цени, според ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. На оваа спогодба даде согласност Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар, со решение бр. 15-18/46 од 6. V. 1980 година.

3. Спогодбата ќе се применува од 6. V. 1980 година, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Производители: „ИГМ“ — Скопје; „Киро Кучук“ — Т. Велес; „Пролетер“ — Винаца; „Вранештица“ — Кичево; „Неметали“ — Тетово; „КИК“ — Куманово; „Слога“ — Ресен; „Црвена Свезда“ — Пехчево; „8 Ноември“ — Неготино; „Дримкол“ — Вевчани; „Славеј“ — Арбиново; „Еленица“ — Струмица; „Вардар“ — Гостивар и „КИВ“ — Битола.

Потрошувачи: „Илинден“ — Скопје, „Техника“ — Скопје; „Гранит“ — Скопје; „Базалт“ — Штип; „Маврово“ — Скопје; „Козјак“ — Куманово; „Јавор“ — Битола; „Агронабдител“ — Куманово; „Вардар-промет“ — Неготино; „Струшка трговија“ — Струга; „Макпетрол“ — Скопје; „Технопромет“ — Тетово и „Караорман“ — Скопје.

237.

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 41/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЧНИТЕ ТРИЦИ И ПЧЕНИЧНОТО ДОБИТОЧНО БРАШНО**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на пченични трици и пченично добиточно брашно, на 24. IV. 1980 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени, со која се зголемуваат постојните цени на овие производи, и тоа:

— пченичните трици од 1,60 на 2,50 дин. за 1 кгр. и

— пченичното добиточно брашно од 2,20 на 3,50 дин. за 1 килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точката 1 на Спогодбата ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар, со решение бр. 15-18/65 од 3 јуни 1980 година.

4. Спогодбата влегува во сила со денот на давањето на согласност од Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Претставници на производителите: РО „Жито Вардар“ — Титов Велес, РО „Жито Прилеп“ — Прилеп, РО „Жито Скопје“ — Скопје, СО „Жито Македонија“ — Скопје, РО „Жито Продукт“ — Свети Николе.

Претставници на потрошувачите: 26 купувачи — потрошувачи (Земјоделско-индустриски комбинати, сточарски стопанства, живинарски фарми, земјоделски задруги и прометни организации) назначени во Спогодбата, што се наоѓаат во документацијата на Стопанската комора на Македонија.

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

О Б Ј А В А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство — Скопје, во смисла на член 24 став 4 од Законот за семе („Службен весник на СРМ“, бр. 18/73) објавува дека во регистарот на производители на семе се запишува следната организација на здружен труд:

„РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО — СТРУМИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕ ОД ПЧЕНИЦА И ДРУГИ СТРИЖИТА, БЕЗ ДОРАБОТКА НА СЕМЕТО. РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 22, РЕШЕНИЕ БРОЈ 10-УП/І-30/1 од 25. IV. 1980 г.“.

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

Објасен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Стопанската банка — Основна банка — Скопје на име Крстевска Марија од Скопје, ул. „Народни херои“ бр. 23-1/30, а за подигнат потрошувачки кредит по партија бр. 01-62482/14 има издадено барираните чекови серија бр. 4210268 на дин. 5.000,00 и серија бр. 4210269 на дин. 5.000,00.

Видејќи барираните чекови се нестане, се повикува секој оној кај кого ќе се најдат или кој ќе ги пронајде да се јави во Општинскиот суд Скопје I — Скопје и чековите ги покаже. Во спротивно, барираните чекови, по истекот на рокот од 60 дена од објавувањето на огласот, ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 78/80. (42)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Цемаили Велиов Адил од село Градец, Гостиварско, кој наводно умрел на 14. XII. 1943 година во село Градец, во рок од 3 (три) месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави на овој суд.

Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за неговиот живот тоа да го соопштат на судот. По истекот на рокот од 3 (три) месеци, судот ќе утврди дека ова лице е умрено, во колку лицето не се јави на огласот.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 868/79. (40)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани се води постапка за развод на брак, по тужбата на тужителот Горѓи Стојчев Димитров од село Зрновци, против тужената Лилјана Драгова Димитрова од село Зрновци.

Видејќи тужената Лилјана Димитрова се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во Општинскиот суд — Кочани, или да ја соопшти својата точна адреса. Доколку тоа не го стори ќе ѝ биде поставен привремен застапник за окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 590/79. (41)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 377 од 4. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-410-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд Комбинирана детска установа „Гоце Делчев“, Ц. О. — Винаца, ул. „Бел Камен“ бр. 14-а, со следните податоци:

Основни дејности: дневен трестој и предучилишно воспитување и образование на деца (јасли и прадинка).

Во правниот промет со трети лица организацијата има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Василка Гаврилова, директор без ограничување за располагање со средства до 5.000 динари.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Комбинирана детска установа „Гоце Делчев“, Ц. О. — Винаца.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 377/78 година. (38)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 360 од 27. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-271-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд Здравствената станица Ц. О. — Винаца, ул. „Бел Камен“ бр. 11, со следните податоци:

Основни дејности: — 130120 — амбулантно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита, амбулантно-поликлиничка работа, вклучувајќи и специјалистички консултации врз дијагностицирање, лекување, рехабилитација, нега и други видови медицинска помош, а која не е следена со сместување на пациентот во здравствена организација на здружен труд. Опфатена е и брзата помош.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Манчевски д-р Јован, директор, со неограничени овластувања.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Здравствената станица Ц. О. — Винаца.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 360/78. (39)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 328 од 22. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-164-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Тодор Арсов“, Ц. О. — с. Зрновци, Кочанско, со следните податоци:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип; основно воспитување и образование на деца, младина и возрасни, што се врши во вид на потполно (осмогодишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) основно образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Трајанов Стојан, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на ЦОУ „Тодор Арсов“, Ц. О. село Зрновци, Кочанско.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 328/78. (45)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 349 од 22. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-261-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Основно училиште

„Мирче Ацев“, Ц. О. — село Кучичино, Кочанско, со следните податоци:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица организацијата има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Николов С. Никола, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Основното училиште „Мирче Ацев“, Ц. О. — село Кучичино, Кочанско.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 349/78 година. (46)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 380 од 4. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-278-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Дом на културата „Бели мугри“, Ц. О. — Кочани, со следните податоци:

Основни дејности: 120330 — образовна дејност.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Борис Стојчев, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Домот на културата „Бели мугри“, Ц. О. — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 380/78. (49)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 338 од 22. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-180-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Основно училиште „Гоце Делчев“, Ц. О. село Подлог, Кочанско, со следните податоци:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Стојан Н. Стојменов, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Основното училиште „Гоце Делчев“, Ц. О., село Подлог, Кочанско.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 338/78 година. (50)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 353 од 22. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-92-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружениот труд — Електромашински и автосообработен училишен центар „Гошо Викентиев“, Ц. О. — Кочани, ул. „22 Ноември“ бр. 95, со следните податоци:

Основни дејности: 120122 — средно насочено образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Трифонов Никола, директор, со неограничени овластувања во застапувањето на организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Електромашинскиот и автосообраќајниот училишен центар „Гошо Викентиев“, Ц. О. — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 353/78. (51)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 586 од 11. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-262-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Матична библиотека „Искра“, Ц. О. — Кочани, со следните податоци:

Основни дејности: 120332 — библиотечна дејност: образование, наука, култура, информации и заштита на културните добра.

Споредна дејност: 120311 — издавачка дејност.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Матичната библиотека „Искра“, Ц. О. — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 586/78. (52)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 335 од 22. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-51-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — РО Општинска аптека, Ц. О. — Кочани, „Кеј на Револуцијата“ бр. 3, со следните податоци:

Основни дејности: набавка, изработка и доработка на лекови, санитарски материјали за зачувување здравјето на луѓето, набавка и продажба на средства за лична хигиена, за дезинфекција и дератизација.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Лилјана Манова, директор, со неограничени овластувања. Правото на потпис на досегашниот шеф на сметководството Тасев Димитрије престанува.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Општинската аптека, Ц. О. — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 335/78. (53)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 331 од 22. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-166-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. село Оризари, Кочанско, со следните податоци:

Основни дејности 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работата организација ќе ја застапува Михајлов Домчев Стаменко, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. село Оризари, Кочанско.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 331/78. (55)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 160 од 22. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1538-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура, Ц.О. — Валаандово, ул. „Маршал Тито“ бб, со следните податоци:

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 05-44 од 30. IV. 1974 година од 20 основачи.

Основни дејности: 140234 — самоуправни интересна заедница во областа на физичката култура.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Танев Славе, претседател на Заедницата, без ограничување. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 160/79. (472)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 161 од 26. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-154-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, Ц.О. — Валандово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 10, со следните податоци:

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 0201-441/1 од 15. XI. 1978 година од 6 основачи.

Основни дејности: 140238 — СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Слободан Јовановиќ, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 161/1979 година. (473)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 68 од 24. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1548-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, со целосна одговорност, ул. „Никола Карев“ бб.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба од 15. III. 1974 година од 29 основачи.

Основни дејности: 140235 — самоуправни интересни заедници во областа на детската и социјалната заштита.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Иванов Александар, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 68/1979 година. (474)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 67 од 24. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1546-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, со целосна одговорност — Валандово, ул. „Никола Карев“ бб.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба од 15. III. 1974 година од 29 основачи.

Основни дејности: 140235 — самоуправни интересна заедница во областа на социјалната заштита.

Во правниот промет со трети лица СИЗ одговара во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Тошев Васил, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 67/1979 година. (475)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 379 од 4. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-41-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Славчо Стојменски“, Ц.О. — Веница со следните податоци:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Димитар Василев, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниите општи акти на ЦОУ „Славчо Стојменски, Ц.О. — Веница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 379/78. (36)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 375 од 4. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-282-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Иво Лола Рибар“, Ц.О., с. Драгобраште општина Веница, со следните податоци:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица организацијата има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Петруш Данилов, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниите општи акти на ЦОУ „Иво Лола Рибар“, Ц.О. — село Драгобраште, општина Веница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 375/78. (37)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 378 од 4. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-269-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Работнички универзитет „Тошо Арсов“, Ц.О. — Веница, ул. „Борис Кидрич“ бр. 14, со следните податоци:

Основни дејности:

- основно дополнително образование;
- општествено економско образование;
- марксистичко образование;
- насочено образование за разни занимања;
- обука на возачи од сите категории во автошкола;

— информирање на граѓаните преку Радио — Веница;

— прикажување на филмови на граѓаните во градот и населените места преку кино „Култура“;

— врши масовно обучување на народот за одбрана на земјата.

Во правниот промет со трети лица има неограничено овластување и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Димитар Георгиев, директор, со неограничени овластувања во застапувањето, а со право на располагање со средства до 10.000,00 динари.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниите општи акти на Работничкиот универзитет „Тошо Арсов“, Ц.О. — Веница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 378/78. (40)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 60 од 19. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1531-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на станувањето, со целосна одговорност — Дебар, населба „Венец“.

Општинската заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 1, усвоена на 23. VII. 1975 година од 48 основачи.

Основни дејности: 140221 — СИЗ во областа на домувањето.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Мерсоски Исмет, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 60/1979 година. (478)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 80 од 26. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1545-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура, со целосна одговорност — Кавадарци, ул. „Балканска“ 66.

Општинската самоуправни интересна заедница е основана од 80 основачи.

Основни дејности: 140234 — СИЗ во областа на физичката култура.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Пане Митрев, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 80/1979 година (479)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 101 од 26. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1543-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ОСИЗ на културата — Кратово, со целосна одговорност, со следните податоци: Општинска самоуправни интересна заедница на културата, со целосна одговорност — Кратово, ул. „Маршал Тито“ бр. 1.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 06-3041 од 22. XI. 1977 година од 10 основачи.

Основна дејност: 140333 — СИЗ на културата. Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Пешев Јордан, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 101/1979 година. (480)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 132 од 21. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1539-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, Ц.О. — Дебар, ул. „Осми септември“ бр. 10.

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар е основана со Самоуправната спогодба бр. 02-533 од 29. IV. 1974 година.

Дејност: 140273 — општинска заедница на здравството и здравственото осигурување.

Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар одговара со сите свои средства.

Лица овластени за застапување: Коларовски Иван, секретар на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, без ограничување.

Обемот на овластувањата и одговорностите се утврдени со Статутот на Заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 132/1979 година. (476)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1504 од 22. XI. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1534-0-0-0 го запиша во суд-

скиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за електродистрибуција на електрична енергија, со целосна одговорност — Дебар.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-314/1 од 1. VI. 1979 година од 50 основачи.

Основни дејности: 140211 — СИЗ во областа на енергетиката.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Глигор Јаковлески, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1504/79. (477)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 480 од 7. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-60-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — РО Станица за унапредување на индивидуалното земјоделство „Виница“, Ц.О. — Виница, ул. „М. Тито“ бр. 61, со следните податоци:

Основни дејности — 020201:

— услуги за растително производство;

— стручно извршување на мерките што ги финансира Републичкиот фонд и Општинскиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство;

— обезбедување потребен број на приплодни грла: бикови, пастуви, овни — репродуктори, нерези и др. материјал, потребен број на овошни и лозови садници, семенски материјал од поделески и градинарски култури и др. семиња кои се од интерес за унапредување на индивидуалното земјоделство;

— организира агротехнички испитувања на почвите кај индивидуалните земјоделци;

— врши снабдување на земјоделците со нови препарати за заштита на растенијата и вештачки ѓубрива;

— организира општински натпревари за високи приноси, смотри и изложби од областа на земјоделството и сточарството;

— организира стручни советувања, предавања и стручни посети со индивидуалните земјоделци;

— помага и посредува при реализацијата на кредитите и нивното рационално искористување;

— донесува едногодишни и повеќегодишни програми за унапредување на индивидуалното земјоделство на општината;

— врши финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство;

— врши деловна и стручна соработка со научни, стручни и други организации на здружен труд кои се сврзани со унапредувањето на индивидуалното земјоделство.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата Ке ја застапува Стојан Вренцоски, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на РО Станица за унапредување на индивидуалното земјоделство „Виница“, Ц.О. — Виница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 480/78. (41)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 589 од 11. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-98-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Работнички универзитет „Ленин“, Ц.О. — Кочани, со следните податоци:

Основна дејност: 120331 — работење со возрасни на комплексно и перманентно стручно, марксистичко (општествено-политичко, економско и самоуправни образование), културно-естетско и основно образование и усовршување на работните луѓе, на возрасните и на младината, со цел успешно да ги извршуваат разновидните функции во РО,

ОПЗ, ОПО и самоуправните органи; образование-школување на кадри за потребите на стопанствата и општествените служби, стручно оквалификување на работниците за разни занимања, средно и више образование, а според потребите организира консултативни центри за висок степен на образование; со одобрение бр. 03-32/3 од 31. XII. 1976 година на Собранието на општината Кочани — Секретаријат за внатрешни работи — врши обука преку својата авто школа, која во иднина ќе прерасне во центар на возачи за категориите: „А“, „Б“, „Ц“, со „Е“ и „Д“ категории; организира различни облици на основно, дополнително, општо, стручно-техничко, општествено-економско, идеолошко-политичко и културно естетско образование, образование на народот за одбрана на земјата; организирање информирање на граѓаните и прикажување на кино претстави во градот и населените места; целосно ја обавува образовно-воспитната работа во верифицираното училиште за основно образование на возрасните, согласно согласноста бр. 06-4360 од 28. X. 1967 година; организира разни школи-катедра за изучување на странски јазици преку разновидни форми, курсеви, семинари и др.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ја застапува Ананиев Павле, директор, со неограничени овластувања.

Утисот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Работничкиот совет „Ленин“, Ц.О. — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 589/78. (48)

КОНКУРСИ

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
ООЗТ Институт за сточарство — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на еден асистент по наука по свињарство

Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, Законот за организирање на научните дејности на СРМ, а согласно донесената одлука за критериумите за избор на наставно-научните работници во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за сточарство — Скопје.

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, куса биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (350)

Работничкиот совет на ООЗТ „Ентерпроект“ — Скопје, во состав на РО „29 Ноември“ Скопје, на седницата одржана на 4. VI. 1980 година, донесе одлука за распишување

КОНКУРС

за наименување директор на ООЗТ

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има ВСС, архитектонски факултет, со пет години работно искуство или ВШ и ССС со шест години работно искуство;

— да поседува морално-политички квалитети;
— во досегашната работа да има покажано спремност за развивање на самоуправните права;
— да има проверени квалитети во поглед на стручноста, организационите и други работни способности.

Некомплетирани молби нема да бидат земени предвид.

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето.

Молбите се доставуваат до РО „29 Ноември“ ООЗТ „Ентерпроект“ — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ 66. (351)

Работничкиот совет на ООЗТ „СТАКЛО“ во состав на РО „29 НОЕМВРИ“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за пополнување на новоотвореното работно место:

директор на сметководно-финансиска служба

Услови:

Кандидатот, покрај општите услови утврдени со Законот, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има висока стручна подготовка — економски Факултет и работно искуство од 5 години;
— да поседува морално-политички квалитети;
— да поседува организациони способности.

Со молбите кандидатите да ги приложат и потребните документи за исполнување на општите и посебните услови од конкурсот.

Некомплетирани молби нема да бидат земени предвид при разгледувањето.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи да се доставуваат на адреса: РО „29 Ноември“ ООЗТ „СТАКЛО“ — Скопје, ул. „12-та Ударна Бригада“ 66.

Врз основа на член 14 и 15 од Правилникот за работните односи, Работничкиот совет на ГЗРО „Ремонт“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор и именување на директор на финансискиот сектор

Услови:

Покрај општите услови пропишани со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. да имаат висока стручна подготовка од економска насока;

2. да имаат најмалку 5 (пет) години работно искуство во структурата;

3. да поседуваат морално-политички квалитети.

На овие работи и работни задачи се врши реизбор на секои четири години.

Личниот доход ќе се одреди според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на Работната организација.

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од денот на објавувањето.

Неблаговремените и непотполни пријави нема да се земат во разгледување.

Кандидатите се должни кон пријавата да поднесат докази за стручната подготовка и докази за досегашното работење со опис на работите и работните задачи кои ги вршеле.

Пријавите со потполна документација се поднесуваат на адреса ГЗРО „Ремонт“ — Скопје, булевар „Македонска косовска бригада“ 66 — Скопје. (353)

Советот на Институтот за тутун — Прилеп
распишува

К О Н К У Р С

за избор на еден асистент во одделението за
заштита на тутунот во Институтот за тутун —
Прилеп

У С Л О В И:

Покрај општите услови предвидени со Законот
за работните односи, кандидатите да ги исполну-
ваат и следните:

— да има завршено земјоделски факултет и
покажува способност и наклоност за научна работа.

Кандидатите со молбата да приложат диплома
за завршен земјоделски факултет и кратка био-
графија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Институтот за тутун — Прилеп. (342)

Работничкиот совет на РО „ИНВЕСТ ГРАДБА“
— Скопје распишува

П О В Т О Р Е Н К О Н К У Р С

за избор на работоводен орган-директор на РО

Кандидатите, покрај општите треба да ги ис-
полнуваат и следните услови:

1. да има завршено ВСС со три години ра-
ботно искуство, да е висококвалификуван работник
и да има 5 години работно искуство во градеж-
ната струка или ССС со 6 години работно иску-
ство;

2. да ги исполнува условите според членот 511
од ЗЗТ;

3. да има морално-политички квалитети и орга-
низациони способности.

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот
на објавувањето.

Пријавите со потребните документи се доста-
вуваат до РО „ИНВЕСТ ГРАДБА“ — Скопје, ул.
„Васил Горгов“ бб. (343)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
ООЗТ Институт за заштита на растенијата —
Скопје

распишува К О Н К У Р С

за избор на еден наставник во сите звања по
предметот Ентомологија.

Кандидатот треба да ги исполнува условите
пропишани со Законот за високото образование на
СРМ и донесената одлука за критериумите за из-
бор на наставно-научните работници во РО Земјо-
делски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт
за заштита на растенијата — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат
диплома, куса биографија, список на стручни и
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на
стручните и научните трудови се поднесуваат во 4
примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат
предвид при разгледувањето. (349)

Собирот на работните луѓе при Монтажно-елек-
тро водоинсталатерската задруга „ВАРДАР МОН-
ТАЖА“ — Скопје, Момин Поток бб., на својата ре-
довна седница одржана на ден 5. 05. 1980 год. до-
несе одлука со која се

распишува К О Н К У Р С

за именување директор на Задругата.

Кандидатот покрај општите услови предвидени
со Законот за работните односи треба да ги ис-
полнува и следните посебни услови:

— да има завршено средна школска подготовка
— ел. тех. јака струја;

— да има до шест години работно искуство во
струката;

— да поседува позитивни морално-политички
квалитети;

— во досегашната работа да покажал спрем-
ност за развој на самоуправните односи;

— да не е осудуван за кривично дело, согласно
член 511 од ЗЗТ;

— да има проверени квалитети во поглед на
стручноста, организационите и другите работни
способности.

Некомплетни молби нема да се земаат во раз-
гледување.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Молби да се достават на адреса МЕВЗ. „ВАР-
ДАР МОНТАЖА“ — Скопје, Момин Поток бб. (344)

Советот на Технолошкиот факултет — Скопје

распишува К О Н К У Р С

за избор на следните наставници:

1. Еден наставник во сите звања по предметот
технологија на силикати, на определено време
за учебната 1980/81 година,

2. Еден наставник во сите звања по предметот
германски јазик, на неопределено време.

У С Л О В И:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите
предвидени со Законот за високото образование
на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на
наставници и соработници на факултетот.

Кандидатите да приложат: препис од дипломата,
биографија, список на стручните односно научните
трудови и по примерок од трудовите.

Молбите со наведените прилози, кандидатите можат
да ги доставуваат секој работен ден во архивата
на факултетот или преку пошта.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објаву-
вањето.

ИСПРАВКА

Во конкурсот за именување директор на
ООЗТ на Работната организација „29 Ноември“
ООЗТ „Техномонтажа“ — Скопје, објавен во
„Службен весник на СРМ“ бр. 17 од 16 мај 1980
година, на стр. 367, во посебните услови наместо:
„или ВКВ бравар со работно искуство од над 6
години“ треба да стои „или ВКВ бравар со работ-
но искуство до 6 години“.

РО 29 Ноември“
ООЗТ „Техномонтажа“ — Скопје

Согласно чл. 61 и 64 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Сл. весник на СРМ“, бр. 35/73), Хотелско-угостителската работна организација „Македонијатурист“ од Скопје, како инвеститор на работите кои треба да се изведат во Гранд хотел „Скопје“ — Скопје,

распишува
КОНКУРС

за отстапување на изведување работи — изградба на Диско во Гранд хотел „Скопје“ во Скопје — по пат на прибирање понуди

Пресметковната вредност на работите е 6.000.000,00 динари.

Рокот за изведување е 4 месеци.

Наддавањето ќе се одржи на ден 15 јули 1980 година во 10 часот во просториите на дирекцијата — техничко одделение — ул. „Моша Пијаде“ број 12, Скопје.

Понудувачите се должни понудите да ги достават по пошта или лично до одреденото време, т.е. до денот на одржувањето на наддавањето.

За потребни појаснувања и увид во документацијата понудувачите можат да се обратат до техничкото одделение на дирекцијата секој ден од 8—10 часот.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови — пречистен текст („Службен весник на СРМ“, бр. 17/79), Собранието на општината — Кичево

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор — реизбор на еден судија во Општинскиот суд — Кичево

Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, кандидатот треба да ги исполнува и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината — Кичево.

Објавата трае 15 дена сметано од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Некомплетираните молби — пријави, нема да бидат земени предвид при разгледувањето.

ОБЈАВА

Врз основа на член 40 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправниот уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 41/77) и член 11 од Анексот кон Општествениот договор („Службен весник на СРМ“, бр. 5/80), Заедничката комисија за општествено договарање, според известие то на Републичкиот завод за општествено планирање, бр. 176/2 од 24. IV. 1980 година и на Службата на општественото книговодство ги објавува следните показатели:

1. Планираната стапка на пораст на просечниот чист личен доход по работник во стопанството на СР Македонија за 1980 година изнесува 13,5% во однос на оствареното ниво од претходната година.

2. Стапката на номиналниот пораст на доходот во стопанството на СРМ во периодот јануари-март 1980 година изнесува 29% во однос на истиот период од претходната година.

ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ

Претседавач,
инж. **Киро Роглев**, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|-----|
| 241. Одлука за помилување на осудени лица | 417 |
| 242. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“ | 417 |
| 243. Одлука за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот — — — — — | 418 |
| 244. Решение за давање согласност за избор на индивидуален работоводен орган на Заводот за водостопанство на СРМ — Скопје — — — — — | 418 |
| 245. Решение за утврдување престанување на функцијата претставници и за именување претставници на општествената заедница во Советот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ во Скопје — — — — — | 418 |
| 246. Решение за утврдување престанување на функцијата претставници и за именување претставници на општествената заедница во Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — — — | 419 |
| 247. Наредба за изменување на Наредбата за пропишување на потсетки на уплатните сметки, како и за утврдување на преодни сметки и на збирни сметки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот — — | 419 |
| 248. Упатство за образецот на легитимацијата на инспекторот за железнички сообраќај — — — — — | 419 |
| 249. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 201/79 од 24 април 1980 година — — — — — | 420 |
| 250. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 205/79 од 20 март 1980 година | 421 |
| 251. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 260/79 од 10 мај 1980 година — | 422 |
| Републички фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта | |
| 252. Одлука за начинот и условите за користење на средства за стимулирање на вработувањето на стручни работници во стопански недоволно развиените краишта за 1980 година — — — — — | 423 |
| Општествени договори и самоуправни спогодби | |
| 236. Спогодба за промена на цените на производите од глинената индустрија на територијата на СР Македонија — — | 425 |
| 237. Спогодба за промена на затечените цени на пченичните трици и пченичното добиточно брашно — — — — — | 425 |